

# XVIII INTERNATIONAL SWIMMING MEETING

## NEMO KUP 2022



It is our greatest pleasure to invite you all at the swimming competition “XVIII NEMO CUP”. The Swimming Club “DOLPHIN” Skopje hosts and organizes the swimming contest NEMO CUP 2022 for the eighteen time in a row at the swimming pool “Boris Trajkovski” in Skopje. The overall concept of the competition is aimed towards development and affirmation of swimming as a sport, where swimmers can participate in all disciplines in six age categories. The swimmers will get variety of rewards and the best competitors from absolute category will get money awards.

**ORGANIZER:** SWIMMING CLUB “DELFIN” SKOPJE

**DATE:** 06.11.2022 year

**PLACE:** Indoor swimming pool “BORIS TRAJKOVSKI” Skopje

**SWIMMING POOL:** 25 meters 8 lane, temperature 26,5°

**ELECTRONIC TIMEKEEPING**

### AGE GROUPS:

|            | male             | female           |
|------------|------------------|------------------|
| Category A | Absolute         | Absolute         |
| Category B | 2007/2008        | 2007/2008        |
| Category C | 2009/2010        | 2009/2010        |
| Category D | 2011/2012        | 2011/2012        |
| Category E | 2013             | 2013             |
| Category F | 2014 and younger | 2014 and younger |

**ENTRY FEE:** 5 EUROS per start or (25 EUROS FOR 6 STARTS)

**VALID PARTICIPATION (number of starts):** The number of the races for the swimmers at the meeting is unlimited.

### PROGRAM

#### I part

Sunday 06.11.2022 8:30  
(Warm up 07:30)

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| 800 free         | m/f | A           |
| 100 medley       | m/f | A,B,C,D,E   |
| 50 free          | m/f | A,B,C,D,E,F |
| 200 breaststroke | m/f | A,B,C       |
| 100 butterfly    | m/f | A,B,C,D     |
| 200 free         | m/f | A,B,C,D     |
| 100 backstroke   | m/f | A,B,C,D     |
| 50 breaststroke  | m/f | A,B,C,D,E,F |
| 400 medley       | m/f | A,B         |

#### II part

Sunday 06.11.2020 16:00  
(Warm up 15:00)

|                      |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| 200 medley           | m/f | A,B,C,D     |
| 50 butterfly         | m/f | A,B,C,D,E,F |
| 100 free             | m/f | A,B,C,D,E   |
| 200 backstroke       | m/f | A,B,C       |
| 100 breaststroke     | m/f | A,B,C,D     |
| 200 butterfly        | m/f | A,B,C       |
| 50 backstroke        | m/f | A,B,C,D,E,F |
| 400 free             | m/f | A,B         |
| 50 SKINS RACE - free | m/f | A           |

**NOTE:** The organizer keeps the right to limit events 800m and 1500m freestyle to 8 male and 8 female competitors one group , and 400 freestyle on two groups according to the best entry/swimm time

The best 8 swimmers in the absolute category will compete in SKINS RACE – 50 freestyle in the mens and womans caegiries.

**MEDALS:** The first three swimmers of each event and age group will be awarded with medals.

**AWARDS:** The best competitors from category A (man and woman) will get money awards, and the swimmers from category B,C, D,E and F will get variety of rewards according to the total FINA points from best four disciplines including and disciplines in open category. The wiiner of the SKIN RACE 50 m freesstule in the mans and womans categories will receive awards.

**BEST CLUB:** The club scoring the most medals will be winner of the competition and will get awards fo the best club

**ENTRIES:** till 31.10.2022 on e-mail: [aleksandarf@yahoo.com](mailto:aleksandarf@yahoo.com) , or Tel: + 389 78 386 236, + 389 2 2444 670, fax: + 389 2 2431 587

With providing the entries for their swimmers the clubs are confirming the health status of the athlets and take all the responsibility abouth their health.


Entry should be in Lenex format and double entry fee is paid for late entries.

**CANCELATIONS:** till 02.11.2022 year

**ACOMODATIONS:** The participating teams are responsible for transport and accommodation costs. Information and reservations: Mr.Darko Jovanovski + 389 70 462675

We can provide hotel accommodation in Skopje – up to 35 EUR for full board or 20-25 EUR for bed and breacfast

**SC “DELFIN” SKOPJE**



# XVIII МЕЃУНАРОДЕН ПЛИВАЧКИ МИТИНГ НЕМО КУП 2022



Ни претставува особено задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар НЕМО КУП кој оваа година е осумнаесети по ред и е во организација на Пливачкиот клуб Делфин Скопје а ќе се одржи на базенот „Борис Трајковски,, Скопје . Концептот на овој натпревар е развивање и афирмација на пливачкиот спорт ,а пливачите можат да настапат во шест старосни категории при што најдобрите пливачи од секоја категорија ќе добијат стокови награди додека во апсолутна категорија ќе се доделуваат и парични награди.

**ОРГАНИЗАТОР:** ПК„ДЕЛФИН,,СКОПЈЕ

**ДАТА:** 06.11.2022 година

**МЕСТО:** Базен „Борис Трајковски,, Скопје

**БАЗЕН:** 25 метри 8 стази температура на вода 26,5 С

**ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО**

**КАТЕГОРИИ:**

**МАШКИ**

**ЖЕНСКИ**

Категорија А

Апсолутна

Апсолутна

Категорија Б

2007/2008

2007/2008

Категорија Ц

2009/2010

2009/2010

Категорија Д

2011/2012

2011/2012

Категорија Е

2013

2013

Категорија Ф

2014 и помлади

2014 и помлади

**СТАРТАРИНА:** 300 ден по старт или (1500 ден за 6 старта) за домашни натпреварувачи, а за гости од странство 5 евра или ( 25 евра за 6 старта).

**ПРАВО НА УЧЕСТВО:** Еден пливач има право на неограничен број на настапи.

## ПРОГРАМА

### I дел

Недела.06.11.2022 08:30 часот  
(Распливување 07:30)

|              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 800 слободно | м/ж | А           |
| 100 мешано   | м/ж | А,Б,Ц,Д,Е   |
| 50 слободно  | м/ж | А,Б,Ц,Д,Е,Ф |
| 200 градно   | м/ж | А,Б,Ц       |
| 100 делфин   | м/ж | А,Б,Ц,Д     |
| 200 слободно | м/ж | А,Б,Ц,Д     |
| 100 грбно    | м/ж | А,Б,Ц,Д     |
| 50 градно    | м/ж | А,Б,Ц,Д,Е,Ф |
| 400 мешано   | м/ж | А,Б         |

### II дел

Недела 22.11.2020 16:00 часот  
(Распливување 15:00)

|                          |     |             |
|--------------------------|-----|-------------|
| 200 мешано               | м/ж | А,Б,Ц,Д     |
| 50 делфин                | м/ж | А,Б,Ц,Д,Е,Ф |
| 100 слободно             | м/ж | А,Б,Ц,Д,Е   |
| 200 грбно                | м/ж | А,Б,Ц       |
| 100 градно               | м/ж | А,Б,Ц,Д     |
| 200 делфин               | м/ж | А,Б,Ц,Д     |
| 50 грбно                 | м/ж | А,Б,Ц,Д,Е,Ф |
| 400 слободно             | м/ж | А,Б         |
| <b>50 слободно СКИНС</b> | м/ж | А           |

Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките 800 слободно една група и 400 слободно две групи според најдобро испливано време .

Најдобрите 8 пливачи во апсолутна категорија ќе настапат на СКИНС – трката 50 слободно во машка и женска категорија.

**МЕДАЛИ:** Првите тројца натпреварувачи од секоја категорија во секоја дисциплина добиваат медаљи

**НАГРАДИ:** Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди, додека пливачите од другите категории добиваат стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови во четири најдобри дисциплини според ФИНА таблица вклучувајќи ги и дисциплините испливани во апсолутна категорија. Победниците во **СКИНС ТРКАТА** на 50 метри слободно во машка и женска категорија добиваат награди.

**НАЈДОБАР КЛУБ:** За најдобар клуб се прогласува оној што ќе освои најголем број на медали

**ПРИЈАВИ:** пријавите се примаат најкасно до 31.11.2022 на адреса ПК „ДЕЛФИН“, СКОПЈЕ Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје мејл: [aleksandarf@yahoo.com](mailto:aleksandarf@yahoo.com)

Со поднесувањето на пријавата клубот кој ги поднесува потврдува дека пливачите се здравствено способни за натпреварување, односно ја снесат одговорноста за нивната здравствена состојба mail: [aleksandarf@yahoo.com](mailto:aleksandarf@yahoo.com), Пријавите да бидат исклучиво во Ленех формат, за закаснетата пријава се уплаќа двојна стартарина.

Tel: + 389 78 386 236, faks: + 389 2 2431 587

**ОТКАЗИ:** Отказите се уважуваат најкасно до **02.11.2022** година.

**САТНИЦА:** Организаторот го задржува правото да го смени распоредот на сатницата ако има пријавени поголем број пливачи за што пријавените клубови ќе бидат набремено известени.

**СМЕСТУВАЊЕ:** Натпреварувачите сами си ги снесат патните и хотелските трошкови информации на телефон +38970462675

Препорачуваме хотелско сместување полн панасион до 35 ЕВРА ноќевање со појадок 20 – 25 ЕВРА

ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ

